

ГРАВЕ осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи
и Извештај на независниот ревизор
за годината што завршува на 31 декември 2025

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	3
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	7
Извештај за промените во капиталот	12
Извештај за паричниот тек	14
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извештај	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД – Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, (Друштвото), коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот за етика на професионални сметководители на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители и другите етички барања кои се во примена во Република Северна Македонија кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации го опфаќаат Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2025 година, но не ги опфаќаат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај за тие финансиски извештаи.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на заклучок за уверување за нив.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или со нашето знаење стекнато во ревизијата. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во тој поглед.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД – Скопје

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни

- настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.
 - Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.
 - Прибавуваме доволни и соодветни ревизорски докази во врска со финансиските информации на ентитетите или деловните активности во рамки на Друштвото, со цел да изразиме мислење за финансиските извештаи. Ние сме одговорни за насочувањето, надзорот и извршувањето на ревизијата на Друштвото. Остануваме единствено одговорни за нашето ревизорско мислење.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на законите или применетите заштитни мерки.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност согласно Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 13 февруари 2026 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

(Во илјади денари)

Белешка	2025	2024
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	710.316	722.549
7	509.400	524.542
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7 537.761	555.531
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7 (28.707)	(31.304)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7 651	444
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7 (305)	(129)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8 188.400	183.164
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	-	-
2.1 Приходи од наемнини	-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
3. Приходи од камати	8 161.047	148.791
4. Позитивни курсни разлики	8 476	211
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	8 9.066	15.977
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка	8 4.220	4.956
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	4.220	4.956
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	8 13.591	13.229
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9 9.174	12.277
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	527	604
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	2.815	1.962

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

	Беле шка	2025	2024
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО			
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)		(596.181)	(614.072)
10		(271.576)	(216.804)
10		(273.557)	(236.290)
1. Бруто исплатени штети			
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	10	12.938	7.258
5. Промени во бруто резервите за штети	10	(9.006)	18.305
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	10	(1.951)	(6.077)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		(109.735)	(196.805)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		(109.735)	(196.805)
1.1 Промени во бруто математичката резерва	11	(109.464)	(197.486)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	11	(271)	681
2. Промени во еквилизионата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизионата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизионата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		(69.862)	(56.168)
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	11	(69.862)	(56.168)
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		-	-

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

	Белешка	2025	2024
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		(133.800)	(135.755)
1. Трошоци за стекнување	12	(74.673)	(72.806)
1.1 Провизија	12	(54.621)	(56.482)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	12	(10.620)	(7.839)
1.3 Останати трошоци за стекнување	12	(9.432)	(8.485)
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-	-
2. Административни трошоци	12	(59.127)	(62.949)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	12	(8.801)	(1.467)
2.2 Трошоци за вработените	12	(25.879)	(25.159)
2.2.1 Плати и надоместоци		(17.125)	(16.760)
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		(1.725)	(1.704)
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување		(6.657)	(6.482)
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени		(372)	(213)
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		-	-
2.4 Останати административни трошоци		(24.447)	(36.323)
2.4.1 Трошоци за услуги	12	(19.534)	(25.595)
2.4.2 Материјални трошоци	12	(2.165)	(2.512)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	12	(2.748)	(8.216)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	13	(2.927)	(1.629)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		-	-
3. Негативни курсни разлики	13	(1.098)	(408)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		(308)	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	13	(308)	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	13	(1.521)	(1.221)
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	14	(4.238)	(6.617)
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	14	(4.238)	(6.617)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжение)

(Во илјади денари)

Белешка	2025	2024
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	(3.099)	(293)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	(944)	(1)
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	114.135	108.477
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	(13.990)	(11.965)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	100.145	96.512
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 13.02.2026 година.

Извршен директор
Стојановски Зоран

Раководител на Сектор за финансии, сметководство и контролинг
Страхилов Славчо
(Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)

Акционерско друштво
за осигурување
Г Р А В Е
СКОПЈЕ

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

	Белешка	2025	2024
3. Финансиски вложувања за тргување	18	10.001	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	18	10.001	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		450.130	451.374
4.1 Дадени депозити	18	445.000	445.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми	18	5.130	6.374
4.4 Останати пласмани			
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	25	20.780	23.306
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	25	4.811	5.116
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	25	6.106	6.377
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	25	9.863	11.813
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	19	178.744	108.882
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		212	-
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		212	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА		106.387	111.504
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	20	27.087	27.836
1. Побарувања од осигуреници	20	27.087	27.836
2. Побарувања од застапници и посредници			
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

Белешка	2025	2024
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	71	1.136
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	22 71	1.136
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	79.229	82.532
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	23 79.229	80.701
3. Останати побарувања	23 -	1.831
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	66.974	108.382
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	17 10.698	4.582
1. Опрема	3.286	4.514
2. Останати материјални средства	7.412	68
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	21 56.276	103.800
1. Парични средства во банка	21 7.078	47.340
2. Парични средства во благајна	21 9	10
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	21 48.723	55.945
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	21 466	505
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	-	42
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	-	42
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-	-
S. ВКУПНА АКТИВА	4.773.754	4.485.758
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	-	-

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)

(Во илјади денари)

Белешка	2025	2024
ПАСИВА		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	916.319	831.213
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	183.999	183.999
1. Запишан капитал од обични акции	183.999	183.999
2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан, а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	24.313	20.416
1. Материјални средства	-	-
2. Финансиски вложувања	24.313	20.416
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
IV. РЕЗЕРВИ	287.239	255.069
1. Законски резерви	287.239	255.069
2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5. Останати резерви	-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	320.623	275.217
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	100.145	96.512
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ		
I. Бруто резерви за преносни премии	25 14.473	15.124
II. Бруто математичка резерва	25 3.505.677	3.396.212
III. Бруто резерви за штети	25 59.163	50.157
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	25 178.744	108.882
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	514	6.396
1. Резерви за вработени	514	414
2. Останати резерви	-	5.982
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	15 4.494	5.078
1. Одложени даночни обврски	3.131	2.714
2. Тековни даночни обврски	1.363	2.364
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжение)


(Во илјади денари)

	Белешка	2025	2024
Ж. ОБВРСКИ			
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ			
26		85.000	66.597
1. Обврски спрема осигуреници		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ			
26		1.909	3.258
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		1.909	3.258
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
26		83.091	63.339
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		61.572	57.946
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		-	-
3. Останати обврски		21.519	5.393
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА			
27		9.370	6.099
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА			
		-	-
I. ВКУПНА ПАСИВА		4.773.754	4.485.758
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА			
		-	-

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 13.02.2026 година.


Извршен директор
 Стојановски Зоран



Раководител на Сектор за финансии, сметководство и контролинг

Страхилов Славчо

(Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)



Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи
31 декември 2025 година

Извештај за промените во капиталот

Позиција (Во илјади денари)	Беле-шка	Акционер-ски капитал	Премии на емитира-ни акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалори-зациона резерва	Нераспре-делена добивка	Добивка за тековна-та година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутар-ни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2024 година		183.999	-	224.074	-	-	-	224.074	-	16.667	231.675	92.985	749.400
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2024 година – преправено		183.999	-	224.074	-	-	-	224.074	-	16.667	231.675	92.985	749.400
Добивка или загуба за 2024 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.512	96.512
Добивка или загуба за 2024 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.512	96.512
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	3.749	-	-	-	3.749
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	3.749	-	-	3.749
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	30.995	-	-	-	30.995	-	-	43.542	(92.985)	(18.448)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.448)	-	(18.448)
Останата распределба на сопствениците	23	-	-	30.995	-	-	-	30.995	-	-	61.990	(92.985)	-
Состојба на 31 декември 2024 година		183.999	-	255.069	-	-	-	255.069	-	20.416	275.217	96.512	831.213

Извештај за промените во капиталот (продолжение)

Позиција <i>(Во илјади денари)</i>	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви						
Состојба на 1 јануари 2025 година		183.999	-	255.069	-	-	-	-	255.069	-	20.416	275.217	96.512	831.213
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2025 година – преправено		183.999	-	255.069	-	-	-	-	255.069	-	20.416	275.217	96.512	831.213
Добивка или загуба за 2025 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.897	(488)	100.145	103.554
Добивка или загуба за 2025 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.145	100.145
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.897	(488)	-	3.409
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.897	-	-	3.897
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(488)	-	(488)
Сопственички промени во капиталот		-	-	32.170	-	-	-	-	32.170	-	-	45.894	(96.512)	(18.448)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.448)	-	(18.448)
Останата распределба на сопствениците		-	-	32.170	-	-	-	-	32.170	-	-	64.342	(96.512)	-
Состојба на 31 декември 2025 година		183.999	-	287.239	-	-	-	-	287.239	-	24.313	320.623	100.145	916.319

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 13.02.2026 година

Извршен директор
 Стојановски Зоран

Акционерско друштво
 -за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ

Раководител на Сектор за финансии, сметководство и контролинг
 Страхилов Славчо
 (Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)

Извештај за паричниот тек

(Во илјади денари)

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

Белешка	2025	2024
	546.147	562.894
	543.332	560.932
	-	-
	-	-
	-	-
	2.815	1.962
	(428.568)	(388.742)
10	(273.557)	(236.290)
	-	-
	(7.002)	(6.168)
	(36.337)	(32.376)
	(96.008)	(98.904)
	-	-
	(14.888)	(11.004)
	(776)	(4.000)
	117.579	174.152
	-	-

Извештај за паричниот тек (продолжение)

(Во илјади денари)

Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Приливи од камати

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Одливи по основ на нематеријални средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Одливи од камати

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Белешка	2025	2024
	189.439	178.284
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	26.877	34.163
	-	-
	162.562	144.121
	(335.606)	(279.354)
	-	(291)
	(201)	(848)
	-	-
	-	-
	-	-
	(335.405)	(278.215)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(146.167)	(101.070)

Извештај за паричниот тек (продолжение)

(Во илјади денари)

В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ

Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ

Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ

Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ

Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД

З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД

Белешка	2025	2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(18.936)	(18.488)
	(488)	-
	-	-
23	(18.448)	(18.488)
	-	-
	(18.936)	(18.488)
	735.586	741.178
	(764.174)	(686.544)
	-	54.634
	(47.524)	-
	103.800	49.166
	-	-
21	56.276	103.800

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 13.02.2026 година.

Извршен директор
Стојановски Зоран

Раководител на Сектор за финансии, сметководство и контролинг
Страхилов Славчо
 (Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)

Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Податоци за идентификација

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје е акционерско друштво за осигурување, (во понатамошниот текст Друштво), официјално регистрирано и со седиште во Р.С Македонија. Согласно со наведената регистрација, единствен основач и сопственик на Друштвото е *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*, осигурителна компанија од Австрија, која претставува матична компанија на Друштвото. Краен сопственик на Друштвото е GRAWE Vermögensverwaltung. Согласно регистрацијата ова Друштвото е здружение за взаемно осигурување согласно член 63 став 3 од австрискиот Закон за супервизија на осигурување. Дејностите се ограничени на управување со имот. Нема акционери, туку само членови во здружението, кои се исклучително сопственици на осигурителни полиси на *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*. Никој од членовите во Друштвото нема влијание во Друштвото поголемо од 20%. GRAWE Vermögensverwaltung поседува 100% од акциите на *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft*.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 акции со вкупна номинална вредност од ЕУР 3.000.000.

Основна дејност

ГРАВЕ осигурување АД Скопје има добиено Решение за издавање на дозвола за вршење на работи за осигурување во рамките на следните класи на осигурување:

- Класа 19 - Осигурување на живот - Осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии.
- Класа 21 - Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови.
- Класа 1 - Осигурување од последици на несрекен случај-незгода (вклучувајќи и индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда
- Класа 2 – Здравствено осигурување

Адреса на регистрираното седиште на Друштвото е:
ул.„Пиринска“ бр.23
1000 Скопје
Р.С Македонија

Вработени

На 31 декември 2025 година во Друштвото има 38 (2024: 25) вработени. Одборот на Директори го сочинуваат следниве членови:

Одбор на директори

Одбор на директори	2025
Зоран Стојановски, жител на Р.С Македонија	Извршен директор
Ранко Ковачевиќ, жител на Република Србија	Неизвршен независен член
Јована Вилимоновиќ, жител на Република Србија	Неизвршен член
Gunter Puchtler, жител на Република Австрија	Неизвршен член

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ

2.1 Извештај за усогласеност

Овие финансиски извештаи се подготвени во сите материјални аспекти, во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 107/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/2016, 30/16, 61/16, 64/18, 120/2018, 239/18, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/18, 198/18, 101/2019, 31/2020, 173/2022 и 3/2025) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник бр. 75/2024 и 274/2024). Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издвојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Сл. весник 148/2010, 41/2011, 170/2019 и 303/2021)
- Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл. весник 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл. весник 64/2011, 127/2014, 61/2016, 36/2019, 107/2020 и 118/2022)
- Правилник за вложување на средствата на математичка резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договори за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови, кога осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик, вренување, начин и рокови за известување (Сл. Весник 122/2019)
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви Сл. Весник 318/2020)
- Правилник за видови и опис на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување или реосигурување (Сл. Весник бр. 5/2011, 64/2011, 61/2016, 170/2019 и 96/2020)
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл. весник 44/2012, 61/2016, 36/2019 и 118/2022)
- Детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување;
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (Сл. весник 64/2011, 61/2016 и 118/2022)
- Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците (Сл.весник 224/2020 и 174/023)
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (Сл. весник 67/2011)
- Правилник за детална содржина на потврдата за актуар (Сл. весник 2014, 170/2019)
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (Сл. весник 5/2011, 41/2011 и 61/2016)
- Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална можна штета (Сл. весник 3/2024)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ (продолжение)

2.2 Извештај за усогласеност (продолжение)

- Правилник за методот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Сл. весник 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020)
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Сл. Весник 318/2020)
- Правилник за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и /или реосигурување (Сл. весник 5/2011, 167/2011, 189/2013, 22/2016, 118/2022 и 130/2022).
- Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување (Сл. весник 260/2020)

Споредбените податоци за претходната година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и не се прилагодени согласно новата сметководствена основа.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2025 година беа одобрени од страна на Одбор на директори на Друштвото на 13 февруари 2026 година.

Финансиските извештаи се подготвени според историска вредност, освен за вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба и средствата чувани за тргување, кои што се мерат по објективна вредност.

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена спогласно важечката регулаторна рамка во Република Северна Македонија.

2.3 Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025:

- МСФИ 16 – Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативе наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на парво на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наме кои претходно не биле признаени во билансот на состојба.

Примената на МСФИ 16 имаше материјално влијание врз финансиската состојба на Друштвото, преку зголемување на средствата и обврските, како и врз презентацијата на трошоците, при што трошоците за наем се заменети со амортизација на правата за користење и финансиски расходи по основ на обврските за лизинг. Деталните информации во врска со примената на МСФИ 16, вклучително и ефектите врз средствата, обврските и резултатите, се обелоденети во Белешка 17. Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг (МСФИ 16).

- МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;

Примената на останатите нови и ревидирани стандарди кои се во сила од 1 јануари 2025 година немаше материјално влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати и паричните текови на Друштвото во тековниот меѓупериодски период.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ (продолжение)

2.3 Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период (продолжение)

Стандарди кои се издадени, но сепак не се во примена

Следните стандарди се издадени, но нивната примена е одложена до 1 јануари 2028 година:

- МСФИ 9 – финансиски инструменти
- МСФИ 17 – Договори за осигурување

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно Мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување објавени во Правилникот за водење сметководство (Сл весник 159/09, 164/10 И 107/11)

Друштвото не ги применило овие стандарди во тековниот извештаен период.

2.4 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари („МКД“ или „Денар“), која е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено поинаку, финансиските информации се прикажани во илјада македонски денари.

2.5 Значајни сметководствени политики и проценки

Управување со ризици и претпоставка на континуитет

Друштвото редовно ги следи тековните и потенцијалните ризици и континуирано и одговорно управува со нив. Механизмите кои обезбедуваат деловен континуитет во случај на вложување на ситуацијата на локално и глобално ниво се утврдени на ниво на Групацјата. Ризичниот профил на Друштвото не отстапува значајно од година во година земајќи ги предвид промените на финансискиот пазар и новите вложувања во портфолиото во текот на периодот. Ликвидноста и капиталната адекватност на Друштвото континуирано се следи и е оценета како соодветна. Како резултат на тоа, може да се заклучи дека примената на претпоставката на континуитет е исто така соодветна.

Промени во сметководствени проценки

Како резултат на актуелните промени на пазарот и очекуваните трендови за остварување на приноси од вложувањата, вкупната каматна стапка за определување на добивката се намалува на 3% за 2022 година и 2,75% за 2023 до 2026 година. Едновремено од мај 2021 година се намали и техничката камата на договорите за животно осигурување на 1,5% (претходно 2%). Со тоа просечната пондерирана висина на техничката каматна стапка за пресметка на математичката резерва согласно гарантираните каматни стапки по договорите изнесува 2,67%. Како резултат на тоа и согласно развојот на портфолиото, математичката резерва е зголемена за 109.464.383 денари (2024: 197.486.473 денари). Ова е тековна проценка направена врз основа на расположливите информации во моментот.

2.6 Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ (продолжение)

2.6 Користење на проценки и расудувања (продолжение)

најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 4.

2.7 Проценка по објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои, меѓу другото, вклучуваат побарувања од купувачи, вложувања, обврски кон добавувачи, обврски по основ на кредити и обврски за лизинг, како и одредени нефинансиски средства за кои примената на сметководствените политики и обелоденувањата бараат користење на професионални проценки.

Во согласност со МСФИ 13 – Мерење на објективната вредност, објективната вредност се дефинира како цената која би била добиена за продажба на средство или која би била платена за пренос на обврска во уредна трансакција помеѓу учесници на пазарот на датумот на мерење.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото е приближна на нивната сметководствена вредност, имајќи предвид дека поголемиот дел од истите имаат краток рок на доспевање, кој вообичаено не надминува една година од датумот на билансот на состојба.

Исклучок од ова се долгорочните финансиски инструменти и вложувањата кои се мерат според објективна вредност, за кои објективната вредност се утврдува врз основа на котирани цени на активен пазар или, доколку такви цени не се достапни, со примена на соодветни техники за вреднување кои ја максимираат употребата на јасни инпути и ја минимизираат употребата на нејасни инпути, во согласност со МСФИ 13.

Каматните стапки кои се користат за дисконтирање на проценетите парични текови се применуваат исклучиво во рамки на пресметките согласно МСФИ 16 – Наеми, за целите на утврдување на вредноста на средствата со право на користење и соодветните обврски за лизинг.

За договорите за наем кои се признаени по МСФИ 16 во тековниот период, Друштвото користи инкрементална каматна стапка на задолжување од 6%, која ја претставува стапката по која Друштвото би се задолжило за набавка на слично средство, со сличен рок и профил на ризик, на датумот на започнување на наемот.

За договорите кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со каматните стапки утврдени од лизинг-компаниите, како што се дефинирани во соодветните договори, при што за овие лизинзи постојат утврдени амортизациони планови.

Надвор од наведеното, не се користат каматни стапки за дисконтирање на парични текови за цели на утврдување на објективна вредност на други финансиски средства или обврски.

Во периодот од крајот на последниот годишен извештаен период не настанале значајни промени во пазарните или економските околности, ниту пак во применетите техники за вреднување и клучните претпоставки, кои би имале материјално влијание врз објективната вредност на средствата и обврските на Друштвото.

Во тековниот меѓупериодски период не настанале промени во класификацијата на средствата и обврските во рамки на хиерархијата на објективната вредност во однос на последниот годишен финансиски извештај.

Во тековниот меѓупериодски период не настанале преноси на финансиски средства и финансиски обврски помеѓу нивоата во хиерархијата на објективната вредност.

Вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се признаваат и мерат согласно сметководствените правила кои се применуваат во Република Северна Македонија, имајќи предвид дека примената на МСФИ 9 – Финансиски инструменти е одложена до 1 јануари 2028 година, согласно Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот на водење сметководство, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 274 од 31.12.2024 година.

Иако важечкиот МСФИ корпус концептуално не ја содржи категоријата „расположливи за продажба“, Друштвото продолжува да ја користи терминологијата и класификацијата согласно претходно применуваниот МСС 39 – Финансиски инструменти: признавање и мерење, поради одложената примена на МСФИ 9. Со стапување на сила на МСФИ 9, наведената терминологија и класификација ќе бидат заменети со соодветни категории согласно барањата на стандардот.

2.8 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во билансот на успех освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2025 и 2024 година беа како што следи:

	2025	2024
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,495	61,495

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

3.1 Договори за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(i) Признавање и мерење

Премии

Бруто полисирана премија за осигурување на живот и бруто полисирана премија за осигурување на живот каде инвестицискиот товар е на осигуреникот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои достасуваат (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која достасала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година. Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.1 Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на смрт, откуп или доживување) се зголемува за оствареното учество во добивката (за полисите кои имаат учество во добивката) и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и оствареното учество во добивката до моментот на пресметувањето. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, условите за осигурување, како и минати искуства и трендови.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти. Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува обезвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е обезвреднето доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.1 Договори за осигурување (продолжение)

(iii) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

(iv) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.2 Приходи

(i) Приходи од премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 3.1.

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени по основ на провизии од полисирани премии предадени во реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, нереализирани и реализирани капитални добивки од продажба на хартии од вредност и курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3 Расходи

(i) Финансиски расходи

Финансиските расходи вклучуваат расходи од камати, расходи од амортизација на средствата купени со премија и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Сите трошоци за позајмување кои не се директно поврзани со набавка, изградба или производство на средство кое се квалификува се признаваат во билансот на успех со користење на методот на ефективна камата.

3.4 Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Друштвото исплаќа две просечни нето плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно македонската законска регулатива и критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

3.5 Оданочување

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех освен кога се однесува за ставки коишто се пренесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Оданочување (продолжение)

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината зголемена за непризнати трошоци за даночни цели, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2024: 10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Минимален Глобален Данок на добивка (МГД)

На 03.01.2025 година, Собранието на Република Северна Македонија го усвои Законот за Минимален Глобален Данок (МГД), кој е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 3 од 03 јануари 2025 година. Законот се применува на составни ентитети на мултинационални групи (МНГ) или големи домашни групи со годишни консолидирани приходи од 750 милиони евра или повеќе во најмалку две од четирите фискални години што претходат на тестираната фискална година.

Законот за МГД воведува Квалификуван Домашен Дополнителен Данок („КДДД“ или „дополнителен данок“) кој влијае на МНГ што работат на територијата на Северна Македонија и имаат ефективна даночна стапка од 10% или помалку. Овие ентитети треба да бидат предмет на дополнително оданочување до ефективна даночна стапка од 15%. Законот содржи одредени форми на ослободувања, како и одредби за спојувања, поделби и стекнувања и дополнителни преодни мерки за третман на одложени даночни средства и обврски и примена на правила за безбедно пристаниште (“Safe Harbour rules”).

Врз основа на собраните информации, раководството на Компанијата оцени дека Групацијата е предмет на „дополнителен“ данок според горенаведеното законодавство за МГД. Согласно извршената прелиминарна пресметка за МГД, Компанијата призна во тековниот даночен трошок износ на „дополнителен“ данок од 2.049 илјади МКД (белешка 15).

3.6 Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат во нето износ како “останати приходи” во билансот на успех.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Службени возила	25
Компјутерска опрема	25
Канцелариски машини	20
Канцелариски мебел	20

Методите на амортизација, корисниот век на употреба и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

3.7 Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Нематеријални средства (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и резидуалната вредност на средствата се проценува на секој датум на известување.

3.8 Средства земени под наем

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува барањата на МСФИ 16 – Наеми за договорите за наем. Во согласност со стандардот, Друштвото признава средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договорите за наем кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 16. Средствата по основ на право на користење и обврските за лизинг се прикажани како посебни ставки во билансот на состојба.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како оперативен лизинг согласно МСС 17, се признава обврска за лизинг на датумот на прва примена според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкрементална каматна стапка на позајмување на корисникот на лизинг на датумот на прва примена. Друштвото користи инкрементална каматна стапка на задолжување од 6%, која ја претставува стапката по која Друштвото би се задолжило за набавка на слично средство, со сличен рок и профил на ризик, на датумот на прва примена. Средство со право на користење на датумот на прва примена се признава според износот кој е еднаков на обврската за лизинг, коригиран за износот на сите однапред авансирани или доспеани плаќања по основ на лизинг кои се однесуваат на тој лизинг и кои се признати во извештајот за финансиска состојба непосредно пред датумот на прва примена.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг согласно МСС 17 и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со договорните каматни стапки утврдени од лизинг-компаниите, при што за овие лизинзи постојат утврдени амортизациони планови. Средствата по овие договори се рекласифицирани како средства по основ на право на користење во почетната состојба и на крајот на периодот.

Примената на МСФИ 16 резултираше со промена во структурата на трошоците, при што трошоците за наем се заменети со:

- амортизација на средствата по основ на право на користење; и
- финансиски расходи по основ на обврските за лизинг.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Средства земени под наем (продолжение)

Во извештајот за парични текови:

- отплатата на главницата на обврските за лизинг се прикажува во финансиските активности;
- каматата се прикажува конзистентно со сметководствената политика за камати.

Обврските за лизинг се мерат по амортизирана вредност, користејќи ја соодветната каматна стапка наведена погоре, и се прикажани како краткорочни и долгорочни обврски во билансот на состојба.

Долгорочните обврските за лизинг на Друштвото, признати согласно МСФИ 16 – Наеми, доспеваат во следните временски интервали, врз основа на преостанатиот рок на доспевање од датумот на билансот на состојба (31.12.2025):

	2025	2024
Доспеаност од 1 до 5 години	8.019	-
Доспеаност над 5 години	-	-
Вкупно долгорочни обврски за лизинг	8.019	-

Долгорочните обврски за лизинг имаат **краен рок на доспевање до 2026 година**.

3.9 Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност низ билансот на успех. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

Финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се недеривативни средства за кои Друштвото има намера да ги држи на неодредено време, но може да се продадат заради подобрување на ликвидноста, промени на каматни стапки, курс или цена на инструментот. Финансиските вложувања расположливи за продажба се мерат според нивната објективна вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. Финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување. Согласно регулативата должничките хартиите од вредност издадени од Р.С Македонија кои не се котирани на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавачот на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност. Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи за продажба се признаваат во билансот на успех.

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или обезвреднат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

Вложувања во хартии од вредност за тргување

Вложувањата во хартии од вредност за тргување се вложувања за кои Друштвото има намера да ги држи определено време и да ги продаде кога за тоа ќе се создадат поволни услови.

Финансиските вложувања за тргување се мерат според нивната објективна вредност на датумот на вреднување и известување. Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатна добивка во периодот во кој настануваат.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(v) Исправка на финансиски средства

Посебна резерва на побарувањата

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супервизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Финансиски инструменти (продолжение)

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анексот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

Посебна резерва на побарувањата (продолжение)

Друштвото, на 31.12.2025 година ја утврди исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	121 до 270 дена	51%
Д	271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Исправка на вредност на финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите за продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ билансот на успех.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи за продажба сопственички хартии од вредност се признава во капиталот.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.10 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки, како и паричните средства во благајна со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

3.11 Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

3.12 Обезвреднување на не-финансиски средства

Сметководствената вредност на не-финансиските средства на Друштвото, се проценува на секоја дата на која се сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на билансот на состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

3.13 Обврски спрема добавувачи и останати тековни обврски

Обврските спрема добавувачи и останатите тековни обврски се финансиски обврски кои се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи и останатите тековни обврски се депривираат кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Бруто технички резерви

Технички резерви

Заради обезбедување на долгорочно и континуирано извршување на сите обврски од договорите за осигурување, Друштвото издвојува технички резерви кои се состојат од:

- Резерви за неистечени ризици,
- Резерви за бонуси и попусти,
- Резерви за штети, и
- Други технички резерви.

Покрај горенаведените резерви, Друштвото издвојува и математичка резерва за осигурувањето на живот и дополнителното здравствено осигурување за кое се однесуваат таблиците на веројатност и пресметките кои се слични со осигурувањето на живот, согласно техничките основи на производите на осигурување и согласно природата на преземените ризици. Исто така Друштвото издвојува и посебна резерва за осигурителните полиси кај кои инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот.

Резерва за преносна премија

Друштвото проценува и издвојува бруто резерви за преносни премии одделно за секој договор за осигурување во однос на кој Друштвото сноси ризик. Друштвото издвојува резерви за преносни премии за секој договор за осигурување поединечно, во висина на оној дел од бруто полисираната премија што се пренесува во идниот пресметковен период во сооднос меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период од истекот на договорите за осигурување.

За договорите за осигурување на живот за кои се издвојува математичка резерва, преносните премии се додаваат на износот на пресметаната математичка резерва.

Поединечната пресметка на резервите за преносни премии за секој договор за осигурување, имајќи предвид дека ризикот е рамномерно распределен за целото времетраење на истиот, се врши по методот „pro rata temporis“.

Дополнителна резерва за неистечени ризици

Друштвото проценува и издвојува дополнителна резерва за неистечени ризици земајќи предвид дека резервата за неистечени ризици на датумот на процена и на ниво на хомогено портфолио, како минимум треба да одговара на номиналната вредност на паричните текови кои се однесуваат на развојот на идните: премии, надоместоци, штети, трошоци, даноци и другите парични текови кои се однесуваат на осигурително-техничкото работење на друштвото на осигурување, вклучително и маргина за неповолни отстапувања, кои ќе се појават после датумот на процена.

Дополнителна резерва за неистечени ризици (продолжение)

Друштвото ја пресметува дополнителната резерва за неистечени ризици, преку проценка на вкупните очекувани идни штети (вклучувајќи ги и директните трошоци за обработка на штети) и вкупниот износ на трошоци кои се пресметани во цената на осигурување, но не се настанати до пресметковниот датум, и потоа истите ги намалува за претходно проценетите резерви за преносни премии.

3.14 Бруто технички резерви (продолжение)

Резерви за бонуси и попусти

Резервите за бонуси се издвојуваат врз основа на правото на удел (учество) во добивката, кое е предвидено согласно тарифите и договорите за осигурување, по поединечен договор за осигурување, при што висината на добивката се пресметува врз основа на приносот од вложувањата на средствата од математичката резерва и е во корелација со разликата помеѓу вкупната каматна стапка за определување на добивка (утврдена со соодветна одлука) и техничката каматна стапка. Резервите за бонуси и попусти се додаваат на износот на пресметаната математичка резерва.

Резерви за штети

Резерви за штети се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги надомести, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги сите трошоци кои произлегуваат од ненавремено извршување на обврските на Друштвото по комплетирани оштетени побарувања.

Друштвото прави процена за резервите за штети за сите штетни настани кои потекнуваат од договорите од сопственото портфолио. Овие резерви, покрај проценетите обврски за настанати и пријавени штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати но непријавени штети, како и резерви за директни и индиректни трошоци за обработка и решавање на штети.

Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото врши проценка на очекуваниот износ за надоместок за секоја штета поединечно врз основа на расположливата документација. Доколку нема соодветна документација, се користи мислење на соодветен експерт (лекар, актуар, адвокат и слично).

При тоа Друштвото го зема во предвид следново:

- Медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови и
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Резерви за настанати но непријавени штети

Резервите за настанати но непријавени штети се издвојуваат за дополнителното осигурување за инвалидност од несреќен случај. IBNR се пресметува со користење на повеќе признати актуарски методи. Основен метод за пресметка на резервите за настанати но непријавени штети е методот на триангулација на штети односно Chain Ladder метод, врз основа на статистичките податоци за настанати штети во последните 5 односно 7 години. При користење на овој метод се земаат во предвид и потенцијалните можности за отстапување во развојните фактори, поради што се прави соодветна корекција. Дополнително, заради проверка на можните отстапувања, се прави и проценка на IBNR резервите и со користење на дополнителни актуарски метода: метод на триангулација на штети врз основа на статистичките податоци за исплатени штети, B-F метод со кој се зема предвид и потенцијалната идна изложеност на ризик од штети, метод на просечен износ на штети и и метод на очекуван коефициент на штети.

3.14 Бруто технички резерви (продолжение)

Пресметка на резерви за настанати но непријавени штети се прави и за дополнителното осигурување од смрт поради незгода, за колективното осигурување од смрт од болест и за дополнително здравствено осигурување во случај на хируршка интервенција (операција). Земајќи предвид дека нема доволно искуство за овој тип на штети бидејќи нивниот број е многу мал за процена или засега нема штети, Друштвото користи паушални методи преку просечен износ на резервирани и исплатени штети односно проценети штети и метод на очекуван коефициент на штети.

Истотака во координација со реосигурителот се прави и резервација за настанати но непријавени штети за кредитно животно осигурување. Се изготвуваат неколку пресметки со користење на метод на триангулација на штети, со настанати штети и со ликвидирани штети, пресметки со просечни штети и со B-F методи со претпазливо проценет фактор на штети врз основа на искуството со штети. Методот за ова осигурување се врши по препорака на реосигурителот кој презема и 75% од ризикот, односно со прудентен очекуван коефициент на штети согласно искуствата на реосигурителот.

Резерви за повторно отворени штети

Друштвото ги регистрира како развој на постојните штети. Резервите за повторно отворени штети, односно резервите за штети кои ќе бидат повторно отворени се третираат како дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно од резервите за настанати, но непријавени штети.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се составен дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно резерва за настанати, но непријавени штети. Друштвото ги пресметува резерви за индиректни трошоци за обработка на штети во висина на очекуваниот износ на трошоци кој друштвото треба да го надомести на трети лица за целите на целосно решавање и исплата на штетите настанати до датумот на процена, доколку друштвото за осигурување прекине со работа. Износот на резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се проценува врз основа на фактичките индиректни трошоци кои се поврзани со обработката на штети. При тоа, земени се во предвид следните варијабли: просечен број на отворени, ликвидирани и резервирани штети, просечни административни трошоци за обработка на штетите кои вклучуваат плата на вработените одговорни за обработка на штети, трошоци за наем на деловен простор и останати административни трошоци. За проценка на индиректните трошоци земени се предвид и висината на резервите за настанати и пријавени штети и висината на IBNR резервите.

Резерви за штети нето од реосигурување и/или соосигурување (продолжение)

Друштвото ги пресметува овие резерви како разлика од бруто резервите за штети со реосигурителниот и/или соосигурителниот дел од штетата, пресметан врз основа на договорот за реосигурување и/или соосигурување.

3.15 Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Резерви

Резервите на сигурност претставуваат неноминиран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Средствата на резервите на сигурност Друштвото ги користи за покривање на загуби од работењето и други ризици.

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

(ii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година се презентирани во табелата подолу:

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА (продолжение)

(ii) *Анализа на сензитивност (продолжение)*

31 декември 2025 <i>(Во илјади денари)</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	100.145	916.319	168.653	543%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	116.250	932.424	168.653	553%	10%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	84.040	900.214	168.653	534%	(10%)
10% зголемување на математичката резерва	(250.423)	565.751	168.653	335%	(208%)
10% намалување на математичката резерва	450.713	1.266.887	168.653	751%	208%
10% зголемување на вкупните трошоци	40.527	856.701	168.653	508%	(35%)
10% намалување на вкупните трошоци	159.763	975.937	168.653	579%	35%

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА (продолжение)

(ii) Анализа на сензитивност (продолжение)

31 декември 2024 <i>(Во илјади денари)</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициен т на покриеност	Промена на коефициен т на покриеност
Тековна позиција	96.512	831.213	165.420	502%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	111.391	846.092	165.420	511%	9%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	81.633	816.334	165.420	493%	(9%)
10% зголемување на математичката резерва	(243.109)	491.592	165.420	297%	(205%)
10% намалување на математичката резерва	436.133	1.170.834	165.420	708%	205%
10% зголемување на вкупните трошоци	35.105	769.806	165.420	465%	(37%)
10% намалување на вкупните трошоци	157.919	892.620	165.420	540%	37%

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори.

Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио, кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, во кои Друштвото е подготвено да осигурува.

Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за втората година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во нетехничките делови од договорот при неговото продолжување.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Стратегија за математичка резерва

Друштвото издвојува математичка резерва во износ кој е проценет на начин кој ќе обезбеди покривање на сите обврски од договорите за осигурување каде осигурениот настан зависи од ризиците кои се релевантни за конструкција на таблиците за веројатност. Математичката резерва е пресметана по нето проспективна метода како разлика од сегашната вредност на идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и сегашна вредност на идните премии, поединечно за секој договор. Доколку методот за процена на математичката резерва наложува и издвојување на преносна премија, истата се додава на износот на пресметаната математичка резерва.

Кај основните осигурувања на живот согласно регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување е дозволено намалување на математичката резерва за вистинските неамортизирани трошоци за стекнување (цилмеризација), при што стапката на цилмеризација не може да биде поголема од 3,5% од договорената сума на осигурување. Стапката на цилмеризација која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2024: 3,5%).

Во пресметките на математичката резерва се користат следниве годишни технички каманти стапки, согласно гарантираните каматни стапки по договорите:

- 3,00% за договорите склучени до 31.12.2015 г.
- 2,25% за договорите склучени меѓу 1.1.2016 г. и 1.5.2020 г.
- 2,00% за договорите склучени меѓу 1.5.2020 г. и 1.5.2021 г.
- 1,50% за договорите склучени од 1.5.2021 г.

По исклучок, за договорите од ГДД1 и РДД31 тарифите, примената на техничка каматна стапка со висина од 2,25% се применуваше од 1.11.2015 г. до 1.5.2020 г.

Пресметката на математичката резерва се прави поединечно по договор за осигурување, зависно од техничкиот план за соодветната тарифа, траење на осигурувањето, пристапната старост и пол на осигуреникот, осигурениот износ, поминато траење на осигурувањето и начинот на плаќање на премија. Согласно регулативата, се прави и проверка дали техничката премија која се користи во пресметката на математичката резерва, зголемена за дозволеният годишен износ на цилмеризација, е помала од 90% од бруто полисираната премијата од договорот и во случај да не е задоволен овој услов во пресметката на математичката резерва, наместо техничката премија зголемена за дозволеният износ на цилмеризација, се зема 90% од бруто полисираната премија.

Математичката резерва на пресекот на периодот е пресметана со линеарна интерполација на математичката резерва пресметана на почетокот и на крајот од осигурителната година во која припаѓа денот на пресметката, за секој договор за осигурување.

За Unit linked тарифата, осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови во случај на смрт и доживување не се пресметува математичка резерва. Постои само посебна резерва која е еднаква на вредноста на инвестициската сметка која е директно поврзана со уделите во инвестицискиот фонд. Формулата прикажува приближна вредност на денот на проценка, која е еднаква на производот на бројот на удели на инвестицискиот фонд кои ги поседува осигуреникот на својата инвестициска сметка и вредноста на уделите на фондот.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК
 (продолжение)

Стратегија за математичка резерва (продолжение)

Договори за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал.

Во 2025 година активни се следниве договори за реосигурување:

<u>Реосигурител</u>	<u>Вид на реосигурување</u>
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	1) Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања (индивидуални и колективни), осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови и дополнителни осигурувања поврзани со нив, освен инвалидитет како последица на незгода; Quota Share договор;). 2) Договор по ризик со кој е покриено дополнително осигурување на инвалидитет како последица од незгода; Quota Share договор. 3) Договор по настан со кој е покриено дополнително осигурување кон осигурувањето на живот (смрт или инвалидитет како последица на незгода, болнички дневници и други бенефиции при хоспитализација, работна неспособност). Excess of loss договор 4) Договор по настан со кој е покриено целокупно работење во врска со осигурување на живот и дополнително здравствено осигурување со исклучок на дополнително осигурување за смрт, инвалидност и работна неспособност како последица од незгода – кумулативно; X/L договор
Groupama Life Experss (претходен назив SOGE Life) /Бугарија	1) Договор по ризик со кој е покриено групно животно осигурување со дополнително осигурување на индивидуални корисници на банкарски производи во случај на смрт од било која причина, смрт поради несреќен случај, трајна и целосна загуба на самостојност и целосна и трајна инвалидност, Quota Share договор и дополнителен Surplus.
Münchener Rueckversicherungs- Gesellschaft / СР Германија	1) Договор по ризик со кој се опфатени сите животни осигурувања и осигурување на живот поврзано со инвестициони фондови вклучувајќи ги и дополнителните осигурувања, освен инвалидитет како последица на незгода; Surplus договор Во рамките на овој договор, има и едно факултативно реосигурување, со претходно одобрување од страна на реосигурителот согласно договорот за реосигурувања за осигурен износ над максималното покритие согласно основниот Surplus договор.

**5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК
 (продолжение)**

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2025 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 3.611.190 илјади (2024: МКД 3.420.484 илјади). Овие средства се состојат од парични средства, депозити во банки, удели во инвестициони фондови, вложување во ЕТФ, позајмици дадени на имателите на полиси и хартии од вредност издадени од Р.С Македонија. На 31 декември 2025 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување изнесуваат МКД 80.000 илјади (2024: МКД 90.000 илјади). Овие средства се состојат од депозити во банки и хартии од вредност издадени од Р.С Македонија. Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките резерви:

<i>(Во илјади денари)</i>	2025	2024
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарски сметки	48.723	55.945
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРСМ	425.000	415.000
Удели во инвестициони фондови	222.478	203.273
Индексен фонд (ЕТФ)	29.788	27.964
Позајмици дадени на имателите на полиси	5.130	6.374
Обврзници и други хар. од вред. за кои гарантира Р.С Македонија	2.880.071	2.711.928
	3.611.190	3.420.484
Обврски (Математички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	3.505.677	3.396.212
Дел за реосигурителот	(6.106)	(6.377)
	3.499.571	3.389.835
Покриеност на математичката резерва	111.619	30.649

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>(Во илјади денари)</i>	2025	2024
Средства		
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРСМ	20.000	30.000
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира Р.С Македонија	60.000	60.000
	<u>80.000</u>	<u>90.000</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	73.636	65.281
Дел за реосигурителот	(14.674)	(16.929)
	<u>58.962</u>	<u>48.352</u>
Покриеност на техничките резерви	<u><u>21.038</u></u>	<u><u>41.648</u></u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; краткорочните и долгорочните депозити во банки кои имаат дозвола од НБРСМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Р.С Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување; уделите во инвестициските фондови кои се регистрирани во Р.С Македонија не смеат да надминат 20% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување, како и вложувањата со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или членка на ОЕЦД не смеат да надминат повеќе од 20% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви. На 31 декември 2025 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 1,3% (2024: 1,6%), депозити во банки изнесуваат 11,8% (2024: 12,1%), уделите во отворените инвестициони фондови изнесуваат 6,2% (2024: 5,9%), учеството на ЕТФ-от е 0,8% (2024: 0,8%), позајмиците дадени на имателите на полиси изнесуваат 0,1% (2024: 0,2%) додека државните обврзници изнесуваат 79,8% (2024: 79,3%) од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување.

На 31 декември 2025 година депозитите во банки изнесуваат 25,0% (2024: 33,3%), дозволен лимит е 60%, а додека државните обврзници изнесуваат 75,0% (2024: 66,7%), дозволен лимит е 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

(i) Географска и секторска концентracија

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Р.С Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентracија кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентracија од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

- Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот. Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

5.1 Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото, должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Средствата и обврските на Друштвото групирани според видот на каматна стапка и според преостаната договорна рочност на датумот на известување се прикажани во табелата подолу:

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

Во илјади денари)

31 декември 2025	Инструменти со фиксна каматна стапка							Некаматно-носни
	Вкупно	Променлива кам. стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 мес. до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
Средства								
- Орочени депозити	445.000	-	-	80.000	223.000	142.000	-	-
- Заеми	5.130	-	-	-	-	5.130	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	3.687.527	-	-	-	30.783	453.364	3.203.380	-
- Инвестициски и индексни фондови	262.687	-	-	-	-	-	-	262.687
- Вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	178.744	-	-	-	-	-	-	178.744
Средства од реосигурување	20.780	-	-	-	-	-	-	20.780
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	106.387	-	-	-	-	-	-	106.387
Парични средства и паричен еквивалент	56.276	49.272	3.060	-	-	-	-	3.944
Обврски								
Резерви по договори за осигурување	(3.758.057)	-	-	-	-	-	-	(3.758.057)
Обврски кон реосигурители	(1.909)	-	-	-	-	-	-	(1.909)
Останати обврски	(83.091)	-	-	-	(8.019)	-	-	(75.072)
Пасивни временски разграничувања	(9.370)	-	-	-	-	-	-	(9.370)
Неусогласеност на средствата и обврските	910.104	49.272	3.060	80.000	245.764	600.494	3.203.380	(3.271.866)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

Во илјади денари)

31 декември 2024	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка						Некаматно-носни
		Променлива кам. стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 мес. до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
Средства								
- Орочени депозити	445.000	-	-	97.000	188.000	160.000	-	-
- Заеми	6.374	-	-	-	-	6.374	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	3.435.569	-	-	-	-	300.182	3.135.387	-
- Инвестициски фонд	246.290	-	-	-	-	-	-	246.290
- Вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	108.882	-	-	-	-	-	-	108.882
Средства од реосигурување	27.836	-	-	-	-	-	-	27.836
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	111.504	-	-	-	-	-	-	111.504
Парични средства и паричен еквивалент	103.800	80.104	9.580	-	-	-	-	14.116
Активни временски разграничувања	42	-	-	-	-	-	-	42
Обврски								
Резерви по договори за осигурување	(3.570.375)	-	-	-	-	-	-	(3.570.375)
Обврски кон реосигурители	(3.258)	-	-	-	-	-	-	(3.258)
Останати обврски	(63.339)	-	-	-	-	-	-	(63.339)
Пасивни временски разграничувања	(6.099)	-	-	-	-	-	-	(6.099)
Неусогласеност на средствата и обврските	842.226	80.104	9.580	97.000	188.000	466.556	3.135.387	(3.134.401)

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото најмногу вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

<i>(Во илјади денари)</i>	2025	2024
Финансиски средства		
- Орочени депозити	445.000	445.000
- Заеми	5.130	6.374
- Хартии од вредност расположливи за продажба	3.687.527	3.435.569
- Инвестициски и индексни фондови	252.686	246.290
- Вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	178.744	108.882
Средства од реосигурување	20.780	27.836
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	106.387	111.504
Парични средства и парични еквиваленти	56.276	103.800
Вкупно	4.752.530	4.485.255

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на побарувања по основ на осигурување е презентирана подолу:

<i>(Во илјади денари)</i>	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
0-30 дена	805	-	805	-
31-60 дена	18.388	1.839	16.549	10%
61-120 дена	9.500	2.945	6.555	31%
121-270 дена	5.704	2.909	2.795	51%
271-365 дена	1.321	938	383	71%
Над 365 дена	1.436	1.436	-	100%
31 декември 2025	37.154	10.067	27.087	27,10%

<i>(Во илјади денари)</i>	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
0-30 дена	1.748	-	1.748	-
31-60 дена	20.453	2.045	18.408	10%
61-120 дена	8.490	2.632	5.858	31%
121-270 дена	3.484	1.777	1.707	51%
271-365 дена	395	280	115	71%
Над 365 дена	233	233	-	100%
31 декември 2024	34.803	6.967	27.836	20,02%

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

(Во илјади денари)

31 декември 2025	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	677.899	3.722.445	4.400.344
Дел за реосигурување во БТР	-	20.780	20.780
Вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	178.744	-	178.744
Побарувања	12.912	93.475	106.387
Парични средства и парични еквиваленти	56.276	-	56.276
Вкупно средства	925.831	3.836.700	4.762.531
Бруто технички резерви	-	3.758.057	3.758.057
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	1.909	1.909
Останати обврски	23.110	59.981	83.091
Пасивни временски разграничувања	3.382	5.988	9.370
Вкупно обврски	26.492	3.825.935	3.852.427
Нето вредност	899.339	10.765	910.104
31 декември 2024	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	663.326	3.469.907	4.133.233
Дел за реосигурување во БТР	-	23.306	23.306
Вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	108.882	-	108.882
Побарувања	17.657	93.847	111.504
Парични средства и парични еквиваленти	103.800	-	103.800
Активни временски разграничувања	42	-	42
Вкупно средства	893.707	3.587.060	4.480.767
Бруто технички резерви	-	3.570.375	3.570.375
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	3.258	3.258
Останати обврски	8.767	54.572	63.339
Пасивни временски разграничувања	2.152	3.947	6.099
Вкупно обврски	10.919	3.632.152	3.643.071
Нето вредност	882.788	(45.092)	837.696

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик (продолжениеН)

Следната табела ја покажува сензитивата анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на биланс на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	1,076	(4,509)	(1,076)	4,509
Нето ефект	1,076	(4,509)	(1,076)	4,509

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на средствата и обврските

Анализата на средствата и обврските на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на средствата и обврските (продолжение)

(Во илјади денари)

31 декември 2025	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	333.783	475.630	124.865	1.122.194	2.522.616	4.579.088
Дел за реосигурување во БТР	843	2.253	1.929	5.943	9.812	20.780
Побарувања	103.608	2.779	-	-	-	106.387
Парични средства	56.276	-	-	-	-	56.276
	494.510	480.662	126.794	1.128.137	2.532.428	4.762.531
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	152.468	407.378	348.827	1.074.882	1.774.502	3.758.057
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	1.909	-	-	-	-	1.909
Останати обврски	83.091	-	-	-	-	83.091
Пасивни временски разграничувања	9.370	-	-	-	-	9.370
	246.838	407.378	348.827	1.074.882	1.774.502	3.852.427
Рочна усогласеност	247.672	73.284	(222.033)	53.255	757.926	910.104

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на средствата и обврските (продолжение)

(Во илјади денари)

31 декември 2024	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	285.000	254.513	212.044	1.111.251	2.379.307	4.242.115
Дел за реосигурување во БТР	998	1.921	2.438	6.324	11.625	23.306
Побарувања	107.479	4.025	-	-	-	111.504
Парични средства	103.800	-	-	-	-	103.800
Активни временски разграничувања	42	-	-	-	-	42
	497.319	260.459	214.482	1.117.575	2.390.932	4.480.767
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	152.965	294.330	373.454	968.725	1.780.901	3.570.375
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	3.258	-	-	-	-	3.258
Останати обврски	63.339	-	-	-	-	63.339
Пасивни временски разграничувања	6.099	-	-	-	-	6.099
	225.661	294.330	373.454	968.725	1.780.901	3.643.071
Рочна усогласеност	271.658	(33.871)	(158.972)	148.850	610.031	837.696

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.2. Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, Одделните вложувања на капиталот можат да изнесуваат најмногу до: 60% за вложувања во недвижности; 15% за вложувања во аконтации и заеми што друштвото според Општите услови на осигурувањето ги одобрува со презентација на сопствените полиси за кои премијата е навремено уплатена, при што одделното вложување во вакви заеми не може да надмине 1% од капиталот. Друштвото може неограничено да ги вложува средствата на капиталот во државни хартии од вредност, банки и да одобрува заеми на правни лица со обезбедување на банкарска гаранција, притоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања во една банка можат да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот. Вкупните финансиски вложувања кај поединечен субјект кој не е банка, можат да изнесуваат најмногу до 10% од капиталот.

На 31 декември 2025 година Друштвото има вложувања од капиталот во државни хартии од вредност, удели во инвестициони фондови и парични средства во банки. На 31 декември 2025 година Друштвото нема депозити во банки како вложувања од капиталот.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.2. Управување со капиталот (продолжение)

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2025	2024
Бруто математичка резерва	1	3.505.677	3.396.212
Нето математичка резерва	2	3.499.571	3.389.835
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	0,998	0,998
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	139.983	135.593
	6	1.408.272	1.596.024
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	7	16.172	37.448
	8	4.940.447	7.503.046
	9	16.254	24.161
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	6.358.785	7.647.225
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0,999	0,999
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	16.238	18.827
Капитализирани средства	13	-	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	156.221	154.420

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот (класа 21) е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2025	2024
Бруто резерва	1	178.744	108.882
Нето резерва	2	178.744	108.882
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1,000	1,000
Релевантен фактор	4	1%	1%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	1.787	1.089
	6	-	-
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	7	-	-
	8	1.841.047	1.173.399
	9	5.523	3.520
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	1.841.047	1.506.794
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1,000	1,000
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	5.523	4.520
Капитализирани средства	13	-	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	14	7.311	5.609

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот е прикажано подолу:

(Во илјади денари)

		2025	2024
Бруто полисирана премија	1	40.647	42.787
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	7.316	7.702
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	7.316	7.702
Бруто исплатени штети	5	7.369	8.229
Нето исплатени штети	6	5.158	5.760
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	0,700	0,700
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[4]*[7]$)	8	5.121	5.391
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност		168.653	165.420

5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК (продолжение)

5.2. Управување со капиталот (продолжение)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:
(Во илјади денари)

	Ознака	2025	2024
Основен капитал, чл.69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13)	I	787.749	709.932
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	183.999	183.999
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	287.239	255.069
Пренесена нераспределена добивка	I4	320.623	275.217
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	313	409
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност	I9	-	-
Нереализирана загуба од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба	I10	3.799	3.944
Нето негативни ревалоризациски резерви и останатите разлики од вреднување коишто произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заеднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на методот на главнина	I11	-	-
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО*	I12	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4+II5+II6), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	24.994	21.659
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на сопственичките инструменти коишто се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност	II5	18.671	16.905
Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објект. вред.	II6	6.323	4.754
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	-	-
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	812.743	731.591
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	168.653	165.420
Капитал	VI3	812.743	731.591
Гарантен фонд	VI4	184.485	184.485
Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	628.258	547.106
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	644.090	566.171

6. Објективна вредност

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2025 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				<i>(Во илјади денари)</i>
Финансиски вложувања расположливи за продажба	282.567	222.898	3.434.748	3.940.213
Финансиски средства евидентирани по објективна вредност преку билансот на успех	-	10.001	-	10.001
Вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	-	178.744	-	178.744
2024 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	272.828	218.326	3.190.705	3.681.859
Вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	-	108.882	-	108.882

Објективната вредност на државните обврзници класификувани во ниво 3 се одредува преку дисконтирање на идните парични приливи и одливи со примена на методот на ефективна каматна стапка. Евентуалните разлики на ваквото вреднување и сметководствената вредност на вложувањата се евидентира во ревалоризационите резерви на Друштвото.

6. Објективна вредност (продолжение)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

<i>(Во илјади денари)</i>	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2025				
Финансиски средства				
Орочени депозити	-	445.000	445.000	444.994
Заеми на иматели на полиси	-	5.130	5.130	5.130
Средства од реосигурување	20.780	-	20.780	20.780
Побарувања	106.387	-	106.387	106.387
Парични средства и паричен еквивалент	56.276	-	56.276	56.276
	183.443	450.130	633.573	633.567
Финансиски обврски				
Обврски кон реосигурители	-	-	1.909	1.909
Останати обврски	-	-	83.091	83.091
	-	-	85.000	85.000

<i>(Во илјади денари)</i>	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2024				
Финансиски средства				
Орочени депозити	-	445.000	445.000	444.871
Заеми на иматели на полиси	-	6.374	6.374	6.374
Средства од реосигурување	23.306	-	23.306	23.306
Побарувања	111.504	-	111.504	111.504
Парични средства и паричен	103.800	-	103.800	103.800
	238.610	451.374	689.984	689.855
Финансиски обврски				
Обврски кон реосигурители	-	-	3.258	3.258
Останати обврски	-	-	63.339	63.339
	-	-	66.597	66.597

6. Објективна вредност (продолжение)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжение)

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања и обврски не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

7. Заработена премија (нето приходи од премија)

	2025	2024
Бруто полисирана премија за осигурување		
Осигурување живот	398.239	434.063
Осигурување на живот кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	98.661	75.253
Дополнително осигурување незгода	40.861	42.993
Рентно осигурување	-	3.222
	537.761	555.531
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(22.084)	(22.711)
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(2.519)	(2.664)
-Groupama Life Express / Бугарија	(4.104)	(5.929)
	(28.707)	(31.304)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително)	651	444
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(278)	(123)
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(27)	(6)
	(305)	(129)
	509.400	524.542

8. Приходи од вложувања

	2025	2024
Приходи од камати:		
-Камати од обврзници	144.847	133.290
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси	443	395
-Камати од депозити	15.757	15.106
	161.047	148.791
Позитивни курсни разлики	476	211
Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувањата	9.066	15.977
Реализирани добивки од продажба на удели во инвестициони фондови	4.220	4.956
Останати приходи од вложувања	13.591	13.229
Вкупно приходи од вложувања	188.400	183.164

Од вкупниот износ на приходи од вложувања, МКД 140.763 илјади (2024: МКД 135.861 илјади) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва, МКД 2.767 илјади (2024: МКД 2.883 илјади) од вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви, а МКД 44.870 илјади (2024: МКД 44.420 илјади) остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

9. Приходи по основ на провизии од реосигурување

	2025	2024
Приходи по основ на провизии од реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	7.785	9.766
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	917	-
-Groupama Life / Бугарија	472	2.511
	9.174	12.277

10. Настанати штети (нето трошоци за штети)

	2025	2024
Бруто износ на штети		
-Бруто исплатени штети	(273.557)	(236.290)
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	9.530	6.173
-Groupama Life / Бугарија	3.408	1.085
	12.938	7.258
	-	-
Промени во бруто резерви за штети		
-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети	(10.901)	12.687
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети	1.978	5.458
-Промени во бруто резерви за индиректни трошоци	(83)	160
	(9.006)	18.305
Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување		
-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(1.789)	(2.233)
-Groupama Life / Бугарија	(162)	(3.844)
	(1.951)	(6.077)
	(271.576)	(216.804)

11. Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2025	2024
Промени во бруто математичка резерва		
-Промени во бруто математичка резерва	(116.783)	(201.101)
-Промени во бруто резерви за удел во добивка	722	1.131
-Промени во бруто резерви за учество во добивка	(1.292)	(1.961)
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно	7.889	4.445
-Промени во посебна резерва за unit - linked	(69.862)	(56.168)
	(179.326)	(253.654)
Промени во бруто математичка резерва-дел во реосигурување		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(211)	(38)
-Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(60)	719
	(271)	681
	(179.597)	(252.973)

12. Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

	2025	2024
Трошоци за стекнување		
-Провизија за брокерски друштва и застапници	(54.621)	(56.482)
-Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа	(10.620)	(7.839)
- Останати трошоци за стекнување	(9.432)	(8.485)
	(74.673)	(72.806)
Административни трошоци		
-Амортизација на материјални и нематеријални средства	(8.801)	(1.467)
-Плати, даноци и придонеси од и за плати	(25.879)	(25.159)
Останати административни трошоци		
- Трошоци за услуги	(19.534)	(25.595)
- Материјални трошоци	(2.165)	(2.512)
- Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	(2.748)	(8.216)
	(59.127)	(62.949)
	(133.800)	(135.755)

Трошоците за провизија за брокерски друштва и застапници вклучуваат трошоци за провизија на брокерски друштва во износ од 28.210 илјади денари (2024: 30.074 илјади денари), провизија за друштва за застапување во износ од 23.848 илјади денари (2024: 22.728 илјади денари), провизија за банки износ од 2.558 илјади денари (2024: 3.667 илјади денари) и провизија за застапници во износ од 5 илјади денари (2024: 13 илјади денари).

Трошоците за услуги во вкупен износ од МКД 19.534 илјади (2024: МКД 25.595 илјади) вклучуваат трошоци за услуги од матичната компанија во износ од МКД 7.536 илјади (2024: МКД 8.059 илјади), (Белешка 29), трошоци за репрезентација во износ од МКД 2.288 илјади (2024: МКД 2.108) и трошоци за поштарина во износ од МКД 1.908 илјади (2024: МКД 1.614 илјади).

13. Трошоци од вложувања

	2025	2024
Негативни курсни разлики	(1.098)	(408)
Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – финансиски вложувања класифицирани расположливи за продажба	(308)	-
Расходи од амортизација на обврзници	(1.521)	(1.221)
	(2.927)	(1.629)

14. Останати осигурително технички трошоци, намалени за трошоци на реосигурување

	2025	2024
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на осигурување	(4.047)	(4.040)
Отпис на мали износи по полиси	(191)	(136)
Трошоци за променлива провизија	-	(2.441)
	(4.238)	(6.617)

Трошоците за променлива провизија во 2024 година се однесуваат на провизија за Шпаркасе Банка, пресметана според финансискиот протокол бр. 05-243/1 од 28.05.2012 и претставува 25% од техничкиот резултат за спроведување на кредитното животно осигурување.

15. Данок на добивка

Признаен во билансот на успех

	2025	2024
Тековен данок од добивка	(11.941)	(11.965)
Глобален минимален данок	(2.049)	-
	(13.990)	(11.965)

Усогласување со применетата даночна стапка

	2025	2024
Добивка пред оданочување	114.135	108.477
Расходи непризнати за даночни цели	5.273	11.170
Даночна основица	119.408	119.647

Усогласување со регулативата за Глобален минимален данок

Тековен данок на добивка (10%)	(11.941)	(11.965)
Одложени даночни обврски од нереализирана добивка од финансиски вложувања во должнички хартии од вредност расположливи за продажба според МСС 12	(3.130)	(2.714)
Дополнителен данок согласно регулативата за Глобален минимален данок (15%)	(2.049)	-
Ефективна даночна стапка	15,00%	11,03%

Тековни даночни средства и обврски

	2025	2024
Обврски за данок на добивка	1.033	1.999
Останати даночни обврски	330	365
	1.363	2.364

Законот за минимален глобален данок на добивка беше објавен во Сл. весник бр.3/2025, во сила од 3 јануари 2025. Со преодна одредба во примена од 1 јануари 2024. До крајот на 2025 год., Министерството за финансии треба да донесе Правилник (акт) за начинот на пресметување и наплата. Поради тоа што не постои Правилник, Друштвото МГДД во 2024 год. го прикажа во останати резервации-трошоци за резрвирања (белешка 12.) а обврската на останати обврски (белешка 26.)

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи
31 декември 2025 година
во илјади денари (доколку не е поинаку наведено)

16. Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2024	862	862
Зголемување	292	292
На 31 декември 2024	1.154	1.154
На 1 јануари 2025	1.154	1.154
Зголемување	-	-
На 31 декември 2025	1.154	1.154
Амортизација		
На 1 јануари 2024	(673)	(673)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(72)	(72)
На 31 декември 2024	(745)	(745)
На 1 јануари 2025	(745)	(745)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(96)	(96)
На 31 декември 2025	(841)	(841)
Сметководствена вредност		
На 31 декември 2024	409	409
На 31 декември 2025	313	313

17. Опрема и останати средства

	Опрема, возила и мебел	Средства со право на користење	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2024	17.356	-	17.356
Зголемување	847	-	847
На 31 декември 2024	18.203	-	18.203
На 1 јануари 2025	18.203	-	18.203
Зголемување	201	-	201
Нови наеми признати во периодот	-	14.620	14.620
На 31 декември 2025	18.404	14.620	33.024
Амортизација			
На 1 јануари 2024	(12.226)	-	(12.226)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(1.395)	-	(1.395)
На 31 декември 2024	(13.621)	-	(13.621)
На 1 јануари 2025	(13.621)	-	(13.621)
Амортизација за годината (Белешка 12)	(1.439)	(7.266)	(8.705)
На 31 декември 2025	(15.060)	(7.266)	(22.326)
Сметководствена вредност			
На 31 декември 2024	4.582	-	4.582
На 31 декември 2025	3.344	7.354	10.698

На 31 декември 2025 година Друштвото нема опрема и останати средства дадено под залог (2024: нема). Примената на МСФИ 16 имаше материјално влијание врз финансиската состојба на Друштвото, преку зголемување на средствата и обврските, како и врз презентацијата на трошоците, но немаше влијание врз вкупниот резултат на периодот.

18. Останати финансиски вложувања

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Финансиски вложувања расположливи за продажба		
-за покритие на математичка резерва	3.122.335	2.943.164
-за покритие на технички резерви	60.000	60.000
-за покритие на капитал	757.878	678.695
	<u>3.940.213</u>	<u>3.681.859</u>
Финансиски вложувања за тргување		
-за покритие на математичка резерва	10.001	-
	<u>10.001</u>	<u>-</u>
Депозити, заеми и останати пласмани		
Дадени депозити	20.000	30.000
-за покритие на технички резерви	425.000	415.000
-за покритие на математичка резерва	445.000	445.000
Заеми	5.130	6.374
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за живот)	5.130	6.374
	<u>4.400.344</u>	<u>4.133.233</u>

На 31 декември 2025 година, Друштвото има финансиски вложувања расположливи за продажба во износ од МКД 3.687.527 илјади (2024: МКД 3.435.569 илјади) во државни обврзници издадени од Р.С Македонија кои имаат преостанати рокови на доспевање од 1 до 25 години (2024: од 2 до 26 години) и номинални каматни стапки од 1,625% до 6,96% (2024: 1,625% до 6,96%). Износот од МКД 232.899 илјади (2024: 218.326 илјади) се однесува на удели во инвестициски фондови: удели во обврзнички фонд Граве Флекс Бонд ЕУР, акциски фонд Граве Глобал и удели во кеш фонд Вега Кеш.

Износот од МКД 29.788 илјади (2024: 27.964 илјади) се однесува на удели во индексен инвестициски фонд, кој се тргува на берза и е класифициран како расположлив за продажба.

На 31 декември 2025 година, Друштвото има депозити во домашни банки кои имаат преостанати рокови на доспевање од 2 до 27 месеци (2024: од 2 до 23 месеци) и каматни стапки од 3,0% до 3,9% (2024: 2,9% до 3,8%).

19. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)

	2025	2024
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик		
Удели во инвестициски фондови	178.744	108.882
	178.744	108.882

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има вложувања во удели во отворен инвестициски фонд (акциски фонд) кои служат за покривање на техничките резерви кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик и истите се класифицирани како вложувања расположливи за тргување кои се регистрирани и работат на територијата на Р.С Македонија во износ од МКД 178.744 илјади (2024: МКД 108.882 илјади).

Промената во објективната вредност преку билансот на успех е резултат на нето ефектот од вредносното усогласување односно од нереализирани добивки во вкупен износ од МКД 9.066 илјади (белешка 8), додека со состојба на 31 декември 2024, промената во објективната вредност преку билансот на успех е резултат на нето ефектот од вредносното усогласување односно од нереализирани добивки во вкупен износ од МКД 15.977 илјади (белешка 8) кои произлегуваат од сведување на објективна вредност на датумот на известување.

20. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2025	2024
Побарувања по основ на премии		
Побарувања по основ премии за осигурување	37.154	34.803
Исправка на вредност на побарувања	(10.067)	(6.967)
	27.087	27.836

Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото склучило 1.558 (2024: 1.814) нови полиси или вкупно активни договори со состојба на 31 декември 2025 година од 19.024 осигурителни полиси (2024: 18.916 активни полиси) за животно осигурување.

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	2025	2024
На 1 јануари:	(6.967)	(6.673)
дополнителна исправка на вредност	(3.549)	(2.717)
ослободување на исправка на вредност	449	2.423
На 31 декември	(10.067)	(6.967)

21. Парични средства и парични еквиваленти

	2025	2024
Парични средства во домашни банки	7.078	47.340
Парични средства во благајна	9	10
Издвоени парични средства за покритие на математичка резерва	48.723	55.945
Останати парични еквиваленти-бизнис картички	466	505
	56.276	103.800

Парите на денарски трансакциски сметки во домашни банки имаат варијабилни годишни камати, што зависи од банките и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка. Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се должни да отворат посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат математичката резерва и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со математичката резерва.

22. Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување

	2025	2024
Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	-	1.136
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	-	-
- Groupama Life Express / Бугарија	71	-
	71	1.136

23. Останати побарувања

	2025	2024
Побарувања по основ на финансиски вложувања		
- Побарувања по основ на камати од обврзници	66.317	63.044
- Побарувања по основ на камати од депозити	12.912	17.657
- Останати побарувања	-	1.831
	79.229	82.532

24. Акционерски капитал и резерви

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3.000 обични акции (2024: 3.000 обични акции) со номинална вредност од ЕУР 1000 по акција, односно вкупно ЕУР 3.000.000 (2024: ЕУР 3.000.000). Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2025 и 2024 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2025	Акционерски капитал ЕУР 2024	Сопственичка структура % 2025	Сопственичка структура % 2024
Акционер				
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Австрија	3.000.000	3.000.000	100%	100%
	3.000.000	3.000.000	100%	100%

Дивиденди

Во текот на 2025 година беше исплатена дивиденда во износ од МКД 18.448.500 (2024: МКД 18.448.500)

Заработка по акција

Основната заработка (загуба) по акција е пресметана така што нето добивката/загубата за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2025	2024
Заработка која припаѓа на акционерите	100.145	96.512
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето (загуба)/добивка која припаѓа на имателите на обични акции	100.145	96.512
Пондериран просечен број на обични акции	3.000	3.000
Основна (загуба)/заработка по акција (Денари по акција)	33.38	32.17

Резерви на сигурност (законски резерви)

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка. Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
 Финансиски извештаи
 31 декември 2025 година
 во илјади денари (доколку не е поинаку наведено)

25. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2025			2024		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Математичка резерва	3.505.677	(6.106)	3.499.571	3.396.212	(6.377)	3.389.835
Посебна резерва за unit-linked	178.744	-	178.744	108.882	-	108.882
Преносна премија	14.473	(4.811)	9.662	15.124	(5.116)	10.008
Резерви за штети	59.163	(9.863)	49.300	50.157	(11.813)	38.344
	3.758.057	(20.780)	3.737.277	3.570.375	(23.306)	3.547.069

(i) Анализи на резервите по договори за осигурување

	Осигурување од живот	Дополнително осигурување	Рентно осигурување	Осиг. каде инв. ризик го презема осиг.	Вкупно
Математичка резерва	3.502.362	827	2.488	-	3.505.677
Посебна резерва за unit-linked	-	-	-	178.744	178.744
Преносна премија	75	14.398	-	-	14.473
Пренос за делот на реосигурителот	(6.106)	(4.811)	-	-	(10.917)
Резерви за штети	46.589	12.574	-	-	59.163
Резерви за штети – дел за реосигурителот	(6.139)	(3.724)	-	-	(9.863)
31 декември 2025	3.536.781	19.264	2.488	178.744	3.737.277

	Осигурување од живот	Дополнително осигурување	Рентно осигурување	Осиг. каде инв. ризик го превзема осиг.	Вкупно
Математичка резерва	3.392.627	776	2.809	-	3.396.212
Посебна резерва за unit-linked	-	-	-	108.882	108.882
Преносна премија	187	14.937	-	-	15.124
Пренос за делот на реосигурителот	(6.377)	(5.116)	-	-	(11.493)
Резерви за штети	33.303	16.763	3	88	50.157
Резерви за штети – дел за реосигурителот	(6.852)	(4.961)	-	-	(11.813)
31 декември 2024	3.412.888	22.399	2.812	108.970	3.547.069

25. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Бруто технички резерви

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто резерва за преносна премија	14.473	15.124
Бруто математичка резерва		
- преносни премии за животно осигурување	145.228	153.116
- математичка резерв. по основ животно осиг.	3.247.192	3.130.409
- резерва за удел во добивка	102.769	103.491
- резерва за идни бонуси и попусти	10.488	9.196
	3.505.677	3.396.212
Посебна резерва за унит линк		
- посебна резерва за unit-linked	178.744	108.882
	178.744	108.882
Бруто резерви за штети		
- резерви за пријавени неисплатени штети	48.147	37.246
- резерви за настанати непријавени штети	10.262	12.239
- резерви за трошоци за штети	754	672
	59.163	50.157
	3.758.057	3.570.375

Реосигурување во бруто технички резерви

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Дел за реосигурување на преносна премија		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	4.535	4.813
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft Германија	276	303
	4.811	5.116
Дел за реосигурување на математичка резерва		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.225	5.436
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft Германија	881	941
	6.106	6.377
Дел за реосигурување за резерви за штети		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.822	7.611
- Groupama Life / Бугарија	4.041	4.202
	9.863	11.813
	20.780	23.306

26. Останати обврски

	2025	2024
Обврски од непосредни работи на осигурување		
- провизии на агенти и брокери	3.066	2.755
- примени аванси по премии	58.506	52.750
- провизии за profit sharing	-	2.441
	61.572	57.946
Обврски поврзани со реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	204	-
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	104	2.665
- Groupama Life /Бугарија	1.601	593
	1.909	3.258
Останати обврски		
- за плати на вработени	2.945	2.637
- обврски кон добавувачи во земјата и странство	614	703
- по договор за дело	273	129
- обврски за минимален глобален данок	8.031	5.982
- обврска за лиценца	1.475	1.821
- обврска кон Граве Недвижности-Скопје	162	103
- обврски за наем	8.019	-
	21.519	5.393
	85.000	66.597

27. Пасивни временски разграничувања

	2025	2024
Однапред пресметани трошоци	537	537
Однапред пресметани трошоци – Грацер	3.382	2.152
Одложено плаќање на провизии	5.451	3.410
	9.370	6.099
	9.370	6.099

28. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Вкупниот износ на судски барања за исплата на штети изнесува МКД 905 илјади. Овие судски постапки се во тек, при што по овој основ, како сопствена проценка за исходот на истите, Друштвото издвојува резерви за судски спорови во износ од МКД 983 илјади кои се вклучени во резервите за штети. Исходот на овие судски барања во иднина е крајно неизвесен со оглед на должината на судските процеси и големата неизвесност во нивното решавање.

29. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2025 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2025 година акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 3.000.000 ЕУР или еквивалент од МКД 183.999 илјади на денот на уплатата на капиталот, додека гарантниот фонд изнесува 3.000.000 ЕУР или МКД 184.485 илјади на 31 декември 2025 година. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") за капиталот на Друштвото преку кварталните извештаи.

30. Трансакции со поврзани субјекти

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување (белешка 7)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(22.084)	(22.711)
Промена во бруто резерва за преносна премија на (дополнително) за реосигурување (белешка 7)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(278)	(123)
Приходи по основ на провизии од реосигурување (белешка 9)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	7.785	9.766
Бруто исплата на штета – дел за реосигурување (белешка 10)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	9.530	6.173
Промени во резерви за настанати и непријавени штети-дел за реосигурување (белешка 10)		
- Промени во резерва за настанати и непријавени штети – Реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(1.789)	(2.233)
Промени во бруто математичка резерва - дел во реосигурување (белешка 11)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(211)	(38)
Останати административни трошоци (белешка 12)		
- Трошоци за услуги (Grazer Wechelseitige Versicherung AG)	(10.127)	(8.059)

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи

31 декември 2025 година

во илјади денари (доколку не е поинаку наведено)

30. Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)****Реосигурување во бруто технички резерви**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Дел за реосигурување на преносна премија (белешка 25)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	4.535	4.813
Дел за реосигурување на математичка резерва (белешка 25)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.225	5.436
Дел за реосигурување за резерви за настанати пријавени штети (белешка 25)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	5.822	7.611
Побарувања по основ на премија за реосигурување (белешка 22)		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	-	1.136
Останати обврски (белешка 26)		
- Обврски по основ на премија за реосигурување	204	-
- Обврски за лиценца (Grazer Wechelseitige Versicherung AG) Австрија	1.475	1.821

Во текот на 2025 година, Друштвото исплати дивиденда на акционерот Grazer Wechelseitige Versicherung Aktiengesellschaft Австрија во износ од МКД 18.448.500 (2024: МКД 18.448.500), (Белешка 24).

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)**Граве недвижности ДООЕЛ Скопје / Македонија - подружница на матичната компанија**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Трошок за закупнини (белешка 30)		
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија	-	6.877
Материјални трошоци (белешка 12)		
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија	1.050	-
Извештај за финансиска состојба (биланс на состојба)		
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Останати обврски (белешка 26)		
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија	162	103
- Граве Недвижности ДООЕЛ Скопје/ Македонија	6.356	-

Прикажаниот износ на трошок за закупнини ги претставува договорените закупни плаќања за периодот. Останатите обврски во износ од 6,356 илјади мкд претставуваат обврска за закупнини согласно договорот за закупнини. Согласно МСФИ 16 – Закупи, закупните плаќања не се признаваат како трошок за закуп во билансот на успех, туку преку амортизација на средството – право на користење и каматен трошок по основ на обврската за закуп.

30. Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)

Извештај за сеопфатна добивка (биланс на успех)

Граве Осигурување Неживот АД Скопје / Македонија - подружница на матичната компанија

	2025	2024
Трошоци за услуги (белешка 12)		
- Граве Осигурување Неживот АД Скопје/ Македонија	(492)	(75)

Во текот на дванаесет месечниот период во 2025 година Друштвото има реализирано вложувања во државни обврзници т.е. купувања со посредство на банка од продавач BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH во износ од МКД 62.000 илјади (2024: МКД 306.000 илјади). BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH е дел од Групацјата на која припаѓа друштвото односно согласно сопственичката структура на Групацјата, BVG Beteiligung und Verwaltungsgesellschaft GmbH и Друштвото имаат заеднички сопственик, Grazer Wechselseitige Versicherung AG. Истовремено Друштвото во текот на 2025 реализира продажба на државни обврзници кон Граве Осигурување Неживот АД Скопје во износ од МКД 130.000 илјади (2024: нема) и реализираше купување на државни обврзници од Граве Неживот АД Скопје во износ од 127.530 МКД (2024: нема).

31. Трансакции со клучен раководен персонал

Вкупните надомести на клучниот раководен персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 12) се како што следува:

	2025	2024
Надомести на клучен раководен персонал	12.359	11.879
	12.359	11.879

32. Последователни настани

По денот на изготвување на билансот на состојба, Одборот на директори на Друштвото во согласност со утврденото право, според законските прописи донесе:

- Предлог одлука за исплата на дивиденда дел од акумулираната добивка од 2019 година на износ од 18.449 (во илјада денари) односно 6.150 денари по акција (2024: 18.449 илјади денари односно 6.150 денари по акција).
- Предлог одлука за распределба на добивката од 2025 година во износ од 100.145 (во илјада денари), и тоа: во резерва за сигурност во износ од 33.381 (во илјада денари) и пренос на добивката во следната година (нераспределена нето добивка) во износ од 66.764 (во илјада денари).

По 31 декември 2025 година, датумот на известување, не се случиле значајни настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак останати настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.